

Врз основа на член 93 став (6) од Законот за енергетика* (“Службен весник на Република Македонија” бр. 96/18 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 96/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 6 јуни 2022 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок

1. Се одобрува барањето на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр.12-1444/1 од 31 мај 2022 година за промена на категорија на приклучок на потрошувачот Друштво за производство, трговија и услуги ЛАРС ДООЕЛ Штип, со ЕДБ 4029990111165 тоа:
 - место на потрошувачка бр. 000000150544,
 - адреса на мерно место: Драгово,
 - постоечка категорија на приклучок: LV1.2,
 - нова категорија на приклучок: MV 2,
 - напонско ниво на мерење: низок напон и
 - локација на мерење: ниско напонска мрежа.
2. Се задолжува Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје да ја ажурира листата од член 93 став (3) точка 5) од Законот за енергетика* за промена на категорија на приклучок од LV1.2 во MV 2 на потрошувачот Друштво за производство, трговија и услуги ЛАРС ДООЕЛ Штип и посебно да ја наведе причината за промена на категоријата на приклучокот.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Образложение

Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, врз основа на член 93 став (6) од Законот за енергетика*, достави до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија Барање за одобрување на промена на категорија на приклучок бр. 12-1444/1 од 31 мај 2022 година.

Барањето се однесува на промена на категорија на приклучок од LV1.2 во MV2 на потрошувачот Друштво за производство, трговија и услуги ЛАРС ДООЕЛ Штип, место на потрошувачка бр. 000000150544 и адреса на мерно место Драгово.

Барањето е поднесено како резултат на тоа што Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, како оператор на електродистрибутивниот систем, ќе прави реконструкција на приклучокот. Постоечкото мерно место е приклучено на нисконапонската страна на трафостаница којашто е во сопственост на корисникот. Со реконструкцијата се предвидува мерното место да се постави на среднонапонската страна со што категоријата на приклучок ќе треба да се промени од LV12 во MV2. Во прилог на барањето Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје достави фотографија од мерното место, ГИС скица и информација дека мерното место не е во постапка на промена на снабдувач.

Согласно член 4 став (2) точка 2) од Тарифниот систем за дистрибуција на електрична енергија на потрошувачите приклучени на електродистрибутивниот систем на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (“Службен весник на Република Македонија” бр. 95/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 271/20) во категоријата MV2 припаѓаат сите среднонапонски приклучоци што не се опфатени со категоријата MV1. Во точката 1) од

истиот став (2) е дефинирано дека во категорија MV1 спаѓаат среднонапонски приклучоци преку кои електричната енергија се презема директно од СН собирници во трансформаторските станици ВН/СН.

Имајќи го предвид горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на приемот.

Бр. 12-1444/2
6 јуни 2022 година
Скопје

Претседател на
Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија

Марко Бислимоски